

Зошто всушност допатува Рен во Скопје? Да слави или да дели жолти картони?!

Тој седи на два стола, од кои едниот "дебело" ја плаќа неговата услуга, додека нашата земја како измеѓар моли за леб или за работа во ЕУ.

Двојниот европски и политички аршин сè повеќе работи против националните интереси на македонската држава, која во овој момент ниту е риба ниту е девојка.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ОД ЖОЛТА МОЖЕБИ СЕ МАТИ ГЛАВА, НО ОД ПАРИ СЕ ГУБИ ГЛАВА. ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ГО ЧЕСТЕШЕ ЕВРОКОМЕСАРОТ ОЛИ РЕН

Дали комесарот за проширување на Европската унија, Оли Рен, дојде со туристички намери во Република Македонија да ја проба нашата жолта ракија или повторно да не искара, бидејќи нашите политичари сè уште не се одлучиле да го сменат името Македонија? Анализирајќи ја згуснатата политичка агенда на комесарот Рен, тој со еден куршум не само што уби седум муви, туку и ни подели осум лекции за домашна работа, па така nonchalantno се прошета низ Скопје, уверувајќи нè дека сè уште имаме шанса да влеземе во ЕУ и во НАТО. Меѓутоа, Рен заборави да нè убеди дека ја повлекува својата ултимативна изјава, која пред неколку дена ја даде во Брисел и нè уцени да го смениме името, затоа што нема да има зелено светло за влез на РМ во Унијата. Тоа значи дека Рен седи на два стола, од кои едниот "дебело" ја плаќа неговата услуга, додека нашата земја како измеѓар моли за леб или за работа во ЕУ. Двојниот европски и политички аршин сè повеќе работи против националните интереси на македонската држава, која во овој момент ниту е риба ниту е девојка.

За тоа не треба вината да ја бараме кај комесарот, туку кај македонските државници, кои како скиснато тесто се појавуваат на екраните и залажувајќи го народот, всушност ја покриваат својата неспособност, нестручност и, пред сè, алчност, бидејќи поважна им беше власта отколку иднината на земјава.

Да не беше "државникот" во својот елемент не ќе знаевме дека во македонската политика сè уште имаме мажи, кои ја бранат честа со "чашката". Имено, барем нему му текнало да го смири Рен, оти ако и дома ни "залаел", тогаш дури не ќе знаевме дали тој нè кара или ни ги "риба" нашите подлизурковци.

ОЛИ РЕН "ФИ БЕЗ "ПОЛИ

Премиерот Никола Груевски истакна дека го информирал еврокомесарот за напредокот на земјава, кој е во контекст на реформите на патот кон ЕУ, како во делот на политичкиот дијалог, борбата против криминалот и корупцијата, за прогресот во економската сфера, така и за спроведувањето на охридскиот Договор, воедно и за идните активности на Владата во насока на подобрување на животниот стандард на граѓаните. Тој се надева дека разговорите кои минатиот месец Република Македонија ги почна со Европската комисија за либерализација на визниот режим, да завршат до крајот на годината, за веќе во 2009 г. да стартува примената на либерализиран визен режим за македонските граѓани.

"Сите овие реформи во посочените осум области од Европската комисија се дел од нашата агенда. Ние веќе детаљно ги разгледаваме и направивме Акционен план во Владата, кој е готов и ќе може да ѝ го предадеме на ЕК за на крај да добиеме позитивна оценка и Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите", оцени Груевски, додавајќи дека во реализацијата на бараните критериуми Владата смета на поддршка и од опозицијата од која, како што вели, очекува да биде поконструктивна и да помогне државата да може да оди напред.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕУ НА ДВА СТОЛА?

На македонските власти Рен им донесе осум задачи, кои Македонија треба да ги исполни во наредните месеци. Од земјава се бара до есен, кога ќе биде објавен извештајот на ЕК за напредокот на земјата и евентуалната препорака за почеток на преговорите, целосно исполнување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, дијалог меѓу политичките партии, имплементацијата на Законот за полиција, продолжување на борбата против корупцијата, реформата на судскиот систем и на јавната администрација, преземање мерки против невработеноста и подобрување на бизнис климата.

ТРГНИ-ЗАСТАНИ

Зашто всушност допатува Рен во Скопје? Да слави или да дели жолти картони!?

И едното и другото. Во првиот случај мисијата на ЕУ се вдоми, благодарение на моќта и на парите кои биле вложени во зграда во центарот на престолнината, а не во урбаната мафија. Второ, во организација на Универзитетот на Југоисточна Европа и Институтот за економски стратегии и меѓународни односи, во Охрид беше промовирана албанската верзија на книгата на д-р Оли Рен "Следните граници на Европа". Да потсетиме, пред неколку години ваква чест му беше приредена и на Макс Ван де Штул, основачот на Универзитетот ЈИЕ.

Тоа значи дека осумте домашни лекции, кои им ги предаде на нашите политичари да ги сработат до ноември, без кои нема влез во Унијата, му доаѓаат како мезе на свечената вечера.

Но, "мезе" му беа и средбата со премиерот, средбата со шефот на државата,


како и средбата со претставниците на Националниот совет за интеграции, чиј "командант", лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, сè уште живее во облаци залажувајќи се дека таа многу повеќе сработила за прилагодувањето на македонското законодавство со европското.

Само во случај РМ успешно да заврши со спроведувањето на клучните критериуми и реформи, таа "ќе не стави во позиција оваа есен да препорача датум за почеток на преговорите за зачленување во ЕУ", истакна комесарот за проширување.

Пораката е јасна и концизна, државното раководство но и опозицијата мораат да работат на осумте приоритетни задачи, кои земјава ја носат кон датумот за отпочнување преговори за полноправно членство во ЕУ.

"Многу е важно да се постигне општествен консензус за целите на ЕУ. Не формално-правен консензус, туку суштински општествен консензус, кој ќе се потпира врз постојан дијалог на сите

РОМИРАШЕ" МУВИ ТИЧКА ГЛАВА"



општествени сектори. Исклучително е значајно континуирано работење на исполнувањето на условите за ЕУ, а не политиката на 'тргни-застани', изјави Рен по средбата со членовите на Националниот совет за евроинтеграција.

Тој нагласи дека Националниот совет е важно тело, кое ќе обезбеди поддршка за исполнувањето на клучните приоритети во спроведувањето на реформите во процесот на интегрирање на земјата во ЕУ. Претседателката на Советот, Радмила Шекеринска, истакна дека главните цели на кои годинава ќе работи ова тело се Македонија да ги почне преговорите, односно да добие датум за почеток на преговорите за зачленување во ЕУ и да обезбеди безвизен режим за граѓаните.

"Имаме разлики во политиките и понекогаш во аргументите и мислењата, но имаме единство во заедничката цел, а тоа е што побрзо Македонија да стане членка на ЕУ. Ова единство во разликите нè прави многу слични со ЕУ", оцени Шекеринска.

Според претседателката на Советот, исполнувањето на задачите, кои ги донесе еврокомесарот Рен, се вистинскиот начин да се постигнат целите на Националниот совет. Изминативе две години во Македонија се забавија неопходните реформи за приближување во ЕУ.

ЕВРОКОМЕСАРОТ НА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ МУ ЈА ПЕЕШЕ ПЕСНАТА "СВИРЕТЕ ЈА ЗАЈДИ, ЗАЈДИ ТИВКО ПОЛЕКА - МЕНЕ ТАА МИ Е СУДЕНА"

"Сега е момент кога државата, политичката елита и нашите институции мора да тргнат напред. Ќе ја покажеме неопходната политичка волја, ќе ги направиме политичките чекори, а институциите ќе ја обезбедат имплементацијата за да покажеме дека Македонија ги исполнува условите", потенцира Шеќеринска.

Таа очекува дека на крајот од годината Македонија објективно ќе биде оценета од ЕУ и врз база на резултатите ќе биде наградена со датум за почеток на преговори. Вицепремиерката Габриела Коневска-Трајковска истакна дека Советот ќе биде клучно тело, особено во преговорите за зачленување, бидејќи негова задача ќе биде да ги балансира интересите на сите.



"ПРЕКРСТЕНИТЕ" СЕ СРЕТНАА СО "КУМОТ"

На средбата со Груевски Рен истакна дека станало збор и за проблемот со името со Грција.

"Ве охрабруваме да продолжите со конструктивниот придонес за изнаоѓање заедничко прифатливо решение со Грција. Решението би било корисно за двете страни и би имало позитивен ефект врз процесот на пристапување", изјави еврокомесарот Оли Рен.

КОНТРАДИКТОРНИ ИЗЈАВИ

Зошто нашите политичарки му се додворуваа на комесарот за проширување на ЕУ, Оли Рен, кога тој во Брисел нè фиромираше? Нели против фиромирањето бевме сите, вклучувајќи ја и партиската невладина машинерија, кој пред неколку години ја туркаше јавноста во пропагандната екскурзија "Не ме фиромирај". Зарем Рен не нè фиромира, или тој нагелено нè прекрстува, бидејќи шлаганицата премногу би изгледала на балканска тупаница.

"Сите одлуки кои се однесуваат на прашањата на ЕУ и на НАТО бараат едногласност. Секоја земја има право на вето, како и да влијае врз одлуките, се надевам Грција и ФИРОМ ќе го решат ова прашање. Грција е посветена на европските аспирации на ФИРОМ и ние сакаме да ја видиме земјата да се придвижи кон ЕУ, но ако не го решат прашањето за името, се плашам дека ќе има негативни последици во ЕУ и во НАТО. Иако тоа е билатерално прашање под покровителство на ОН", изјави Оли Рен, еврокомесар за проширување во Брисел, неколку дена пред да допатува во Скопје за да им ги предаде лекциите на македонските државници.

Пораката која Македонија ја доби од Рен, кој важи за еден од најотворените политичари и не зборува завиено, не е

дојдена од ведро небо, туку ќе претставува новина во приоритетите на владино-државниот врв во РМ.

Тоа значи дека и Рен се вклучи во битката за името, кое стана клуч, односно калауз за влезот на Македонија во ЕУ.

Во овој момент спроведувањето на преземените обврски од Спогодбата за асоцијација и стабилизација, дијалог меѓу политичките партии, имплементација на Законот за полиција, законодавството за антикорупција, реформа на судството, на јавната администрација, мерки во политиката на вработување, подобрување на бизнис средината, сè е ставено во втор план, наспроти процесот со фиромирањето на државата. Изјавата на Оли Рен дадена во Брисел не претставува политички излет, туку добро осмислена реплика, која треба да ги погоди сите вкусови, особено значајните грчки интереси, кои директно се лоцирани во седиштето на ЕУ.

БИОГРАФИЈА НА РЕН

Оли Рен стана комесар за проширување на ЕУ на 22.11.2004 г. Како претставник на Финска, во Извршната комисија на ЕУ, тој го замени Германецот Гинтер Ферхојген.

Рен е роден на 31.3.1962 г. во Микели, Финска. Во периодот од 1982 до 1983 г. студирал економија, меѓународни односи и новинарство на колеџот "Макалестер" во Сент Пол, Минесота. Во 1989 г. станал магистер за политички науки на Хелсиншкиот универзитет, а докторирал на Оксфордскиот универзитет во 1996 г. Политичката кариера на Рен почнала во 1987 г., кога станал претседател на младината во финската Партија на центарот, на која функција останал сè до 1989 г. Во 1988 г. станал заменик-претседател на Партијата на центарот и градски советник во Хелсинки, функции кои ги извршувал до 1994 г. Во периодот од 1991 до 1995 г. тој бил пратеник во финскиот Парламент. Истовремено, претседавал со финската делегација во Советот на Европа. Меѓу 1992 и 1993 г. ја вршел и функцијата специјален

советник на премиерот Еско Ахо. Од 1995 до 1996 г. Рен бил член на Европскиот парламент и неколку месеци ја вршел функцијата претседател на Либералната група. Во периодот од 1996 до 1998 г. тој бил заменик-претседател на Европското движење на Финска. Истата година станал шеф на кабинетот на Ерки Ликанен, финскиот претставник во 19-члениот тим на поранешниот претседател на ЕК, Романо Проди, и на таа функција останал сè до 2002 г.

Во 2002 г. Рен станал професор на Хелсиншкиот универзитет и директор за истражување на Одделот за политички науки и на Центарот за европски студии при Универзитетот. Во 2003 г. тој го напуштил Универзитетот за да му биде советник за економска политика на финскиот премиер Мати Ванханен. Од 12.7.2004 г. до 31.10.2004 г. Рен ја вршел функцијата комесар на ЕУ за иницијатива и информатичко општество, завршувајќи го мандатот на Ликанен.

Во август 2004 г. Рен е номиниран за комесар за проширување во тимот на Баросо. И покрај одложувањето на гласањето, кое настанало како резултат на несогласувањата околу италијанскиот кандидат за комесар за правда, Роко Бутигоне, на 18.11.2004 г. ЕП со големо мнозинство го одобрил новиот тим. За време на својот четиригодишен мандат, Рен го надгледувал проширувањето на Унијата, вклучувајќи го и пристапот на Бугарија и на Романија во 2007 г. Исто така, тој претседава со разговорите за пристап со Хрватска и со Турција, како и со континуираниот мониторинг на другите балкански земји-аспиранти за членство во ЕУ. Во своето обраќање пред Комисијата за надворешни работи на ЕП, на 18.1.2005 г. Рен истакнал дека ниту една земја која сака да влезе во Унијата нема да добие членство сè додека не биде целосно подготвена за тоа. Исто така, тој јасно дал до знаење дека доколку сакаат и понатаму да напредуваат на својот пат кон ЕУ, земјите зафатени од балканските конфликти во 90-тите години мора да покажат целосна соработка со Трибуналот на ОН за воени злосторства во Хаг.